

ВОНРЕДЕН БИЛТЕН БР.7

ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЈАТА

<https://civicamobilitas.mk/covid-19/>

АКТИВНОСТИ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Граѓанските организации, секоја на свој начин, придонесува кон справување со предизвиците од корона вирусот. Добивме пријави од 15 здруженија за 39 активности кои ги спровеле во текот на минатата недела. Меѓу нив има најмалку 21 акција за донирање и дистрибуирање социјални пакети, осум брифови, анализи и инфографици, три соопштенија, апели и барања итн.

Ние издвоивме:



СОРАБОТКА НА ТЕРЕН

Здружението за заштита на животните и животната средина Е.Д.Е.Н. во соработка со Веган 365 Кујна во текот на мај и јуни ја започна акцијата за доделување 500 вегански оброци на загрозувани граѓани.

Акцијата ја започнаа во соработка со „Една може“ и доделија оброци на самохрани мајки и еднородителски семејства од Скопје.

<https://cutt.ly/NySk3HE>



500 ПОДЕЛЕНИ ИФТАРИ

Во последните рамазански денови здружението Легис подели над 500 ифтари и секој од корисниците доби по еден дополнителен бајрамски пакет.

Освен тоа, здружението редовно ги поддржуваше социјално ранливите граѓани во Скопје, мигрантите во транзитните центри и центарот за азил Визбегово.

<https://cutt.ly/5yD8pwj>



РАНЛИВИ ГРАЃАНИ

Институтот за европска политика (ЕПИ) подготви краток осврт на досегашните последици од КОВИД 19 врз ромската популација со осврт на правата на образование, здравје и работа, слободата на движење, основни услови за остварување на правата и слободите и активностите на донаторите и граѓанските организации за време на вонредната состојба.

<https://cutt.ly/YyA8g7y>


ХУМАНОСТ БЕЗ РАЗЛИКИ



ЛГБТ Јунајтед Тетово досега има поделено над 300 пакети со храна, 300 заштитни маски за повеќекратна и 300 за еднократна употреба, на седум ЛГБТ+ лица им помогнаа финансиски да ги подмират тековните трошоци, на три ЛГБТ+ лица им помогнаа да ги платаат кириите поради неможноста да се вратат во своите домови, а на над 20 ЛГБТ+ лица им помогнаа да ги набават потребните лекарства.

Ова се должи на хуманоста и солидарноста на ЛГБТИ заедницата и сите нејзини пријатели и поддржувачи.

<https://cutt.ly/XyY09Bi>



КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

0800 002 03 - Национален call центар за информирање

02 324 8040 - Национален call центар за информации за економски и други мерки

151 31 - Трудова инспекција

191 - Пазарна инспекција

080025555 Санитарна инспекција

Преземете ја „Koronavirus МК“ апликацијата за сите последни информации и известувања